

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 139 Год. LXV | Четврток, 19 ноември 2009

Цена на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2707. <b>Закон</b> за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија.....	2	2716. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели.....	15
2708. <b>Закон</b> за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	5	2717. <b>Правилник</b> за начинот, видот и бројот на стручните лица за давање на грижа за сместените лица, просторните услови и опремата за живеење во мал групен дом.....	15
2709. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	8	2718. <b>Правилник</b> за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица бездомници.....	19
2710. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права.....	9	2719. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	20
2711. <b>Закон</b> за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	10	2720. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	21
2712. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	11	2721. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	21
2713. <b>Указ</b> за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска...	14	2722. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	22
2714. <b>Одлука</b> за престанок на користење на движни ствари на Министерството за финансии, Управа за јавни приходи....	15	2723. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	22
2715. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, Управа за јавни приходи	15		

	Стр.		Стр.
2724. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	22	2727. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2009 година.....	24
2725. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	22		
2726. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	23	<b>Меѓународни договори</b>	
		33. Закон за ратификација на Амандманот на Статутот на Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка).....	1-4
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-68</b>

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2707.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4776/1 Претседател  
16 ноември 2009 година на Република Македонија,  
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗА К О Н ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат системот на плати, надоместоците на плата, други надоместоци и примања на членовите на Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот).

(2) Одредбите на овој закон не се однесуваат на членовите на Советот по функција.

##### Член 2

(1) Членот на Советот има право на плата, надоместоци на плата, други надоместоци и примања соодветни на значењето и улогот на неговата функција.

(2) Платата на членот на Советот, утврдена според одредбите на овој закон, не може да биде намалена со друг закон или одлука на државен орган.

##### Член 3

(1) Средствата за плата, надоместоците на плата, други надоместоци и примања на членовите на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија во делот наменет за финансирање на „Судската власт“.

(2) Платата и другите надоместоци на членот на Советот се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековниот месец.

#### ІІ. ПЛАТА

##### Член 4

(1) Платата на членовите на Советот се пресметува на начин што основицата се множи со коефициентот за пресметување на платата.

(2) Основицата за утврдување на платата на членовите на Советот е просечна исплатена месечна плата по вработен во Република Македонија за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

##### Член 5

Коефициентот за утврдување на платите изнесува:

- на претседателот на Советот 4,0,
- на заменикот на претседателот на Советот 3,7 и
- на членовите на Советот 3,7.

##### Член 6

Платата на членот на Советот се утврдува на начин што основицата се множи со утврдениот коефициент од членот 5 на овој закон, зголемена за процентот за работното искуство, кое се вреднува со 0,5 за секоја започната година на работен стаж, а најмногу до 20%.

#### ІІІ. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА

##### Член 7

Членот на Советот има право на надоместок на плата за отсуство поради користење на годишен одмор, стручно усовершување, за време на боледување и други отсуства од работа во согласност со општите прописи што ги уредуваат работните односи.

## Член 8

Членот на Советот има право на надоместок на трошоците поврзани со вршење на неговата функција, и тоа:

- надоместок на трошоци за превоз на член на Советот кој живее во една, а работи во друга општина, во висина на вистинските трошоци за јавен сообраќај,

- надоместок на трошоци за одвоен живот од семејството во висина утврдена согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и надоместок за превоз за четири повратни патувања од местото каде што ја врши функцијата до местото каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку не користи надоместок за одвоен живот,

- надоместок за закупнина на стан за членот на Советот кој има право да користи службен стан согласно со закон, доколку не може да му биде обезбеден службен стан. Надоместокот за закупнина на стан не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

- за деновите кога членот на Советот е на службен пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа по која било основа, надоместокот за одвоен живот не се исплатува,

- надоместокот за селидбени трошоци на членот на Советот на кој му следува право на користење на службен стан се исплатува во висина на вистинските трошоци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбени трошоци не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

- во случај на смрт на член на Советот на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија,

- во случај на смрт на член на потесното семејство со кој живее во заедница (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) на членот на Советот, му припаѓа парична помош во висина утврдена согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

- во случај на боледување подолго од шест месеца и во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и спасување, на членот на Советот му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот.

## Член 9

(1) Надоместокот на трошоците за службени патувања во земјата и во странство опфаќа:

а) надоместок за дневница за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање во износ регулиран согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

б) надоместок за дневница за службено патување во странство се исплатува:

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето не паѓа на товар на Советот и

- 20% од утврдената дневница ако трошоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на Советот.

(2) Пресметката на трошоците за службено патување со дневница се одредува:

а) една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа;

б) половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа и

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ според приложена сметка за хотелско сместување.

## Член 10

(1) На член на Советот кој ќе оствари право на старосна пензија, му следува пензија во висина утврдена со закон.

(2) Членот на Советот има право на испратнина при заминување во пензија во висина на две просечни плати исплатени во Република Македонија за последните три месеца.

## IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 11

Со денот на примената на овој закон престанува да важи членот 17-а од Законот за плата и други надоместоци на пратениците на Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и 161/2008).

## Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010 година.

## L I G J

## PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

## I. DISPOZITAT E PËRGLJITHSHME

## Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen sistemi i rrogave, kompensimet e rrogës, kompensimet dhe të ardhurat tjera të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Këshilli).

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me anëtarët e Këshillit sipas funksionit.

## Neni 2

(1) Anëtarit i Këshillit ka të drejtë për rrogë, kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera, në pajtim me rëndësinë dhe autoritetin e funksionit të tij.

(2) Rroga e anëtarit të Këshillit e përcaktuar sipas dispozitave të këtij ligji, nuk mund të zvogëlohet me ligj tjetër ose vendim të organit shtetëror.

## Neni 3

(1) Mjetet për rrogë, kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera të anëtarëve të Këshillit, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në pjesën e dedikuar për financimin e "Pushtetit gjyqësor".

(2) Rroga dhe kompensimet tjera të anëtarëve të Këshillit llogariten në shumën bruto, ndërsa paguhet në shumën neto me para një herë në muaj në muajin rrjedhës për muajin paraprak, e më së voni deri më 15-të në muajin rrjedhës.

## II. RROGA

## Neni 4

(1) Rroga e anëtarëve të Këshillit, llogaritet në mënyrë që baza shumëzohet me koeficientin për llogaritjen e rrogës.

(2) Baza për përcaktimin e rrogës së anëtarëve të Këshillit, është rroga mesatare mujore e paguar për të punësuar në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

## Neni 5

Koeficienti për përcaktimin e rrogave, është:

- për kryetarin e Këshillit 4,0,
- për zëvendëskryetarin e Këshillit 3,7 dhe
- për anëtarët e Këshillit 3,7.

## Neni 6

Rroga e anëtarit të Këshillit, përcaktohet në mënyrë që baza shumëzohet me koeficientin e përcaktuar nga neni 5 i këtij Ligji, e rritur për përqindjen për përvojën e punës, e cila vlerësohet me 0,5 për çdo vit të filluar të përvojës së punës, ndërsa më së shumti deri në 20%.

## III. KOMPENSIMI I RROGËS, KOMPENSIMET DHE TË ARDHURAT TJERA

## Neni 7

Anëtari i Këshillit ka të drejtë kompensimi të rrogës për mungesë për shkak të shfrytëzimit të pushimit vjetor, përsosjes profesionale, gjatë kohës së pushimit mjekësor dhe mungesave tjera nga puna, në pajtim me dispozitat e përgjithshme që i rregullojnë marrëdhëniet e punës.

## Neni 8

Anëtari i Këshillit ka të drejtë kompensimi të shpenzimeve të lidhura me kryerjen e funksionit të tij, si vijojnë:

- kompensimin e shpenzimeve për transport të anëtarit të Këshillit i cili jeton në një komunë ndërsa punon në një tjetër, në lartësi të shpenzimeve reale në komunikacionin publik,

- kompensimin e shpenzimeve për jetë të ndarë nga familja, në lartësi të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe kompensimin e transportit për katër udhëtime kthyes nga vendi ku e ushtron funksionin deri në vendin ku jeton, në lartësi të biletës së autobusit, nëse nuk shfrytëzohet kompensim për jetë të ndarë,

- kompensimin e qirasë së banesës për anëtarin e Këshillit i cili ka të drejtë të shfrytëzojë banesë zyrtare në pajtim me ligjin, nëse nuk mund t'i sigurohet banesë

zyrtare. Kompensimi i qirasë së banesës nuk i takon nëse anëtarit të Këshillit i paguhet kompensimi i shpenzimeve për jetë të ndarë,

- për ditët kur anëtari i Këshillit ndodhet në udhëtim zyrtar, pushim mjekësor, pushim vjetor dhe mungon nga puna në çfarëdo baze, kompensimi për jetë të ndarë nuk paguhet,

- kompensimi për shpenzime të shpërnguljes së anëtarit të Këshillit të cilit i takon e drejta e shfrytëzimit të banesës zyrtare, paguhet në lartësi të shpenzimeve reale për transport të orendive. Kompensimi për shpenzime të shpërnguljes nuk i takon, nëse anëtarit të Këshillit i paguhet kompensim për jetë të ndarë,

- në rast të vdekjes së anëtarit të Këshillit, familjes së tij i takon ndihmë me para në shumën e përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë,

- në rast të vdekjes së anëtarit më të ngushtë të familjes me të cilin jeton në bashkësi (prind, bashkëshort, fëmijë të lindur në martesë ose jashtë martese, fëmijë të birësuar, fëmijë të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje), anëtarit të Këshillit i takon ndihmë me para në lartësi të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë,

- në rast të pushimit mjekësor më shumë se gjashtë muaj dhe në rast të pasojave më të rënda nga fatkeqësitë elementare, sipas Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, anëtarit të Këshillit i paguhet ndihmë në lartësinë e një rroge të fundit mesatare mujore të paguar neto në organin.

## Neni 9

(1) Kompensimi i shpenzimeve për udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë vendit, i përfshin:

a) kompensimin për mëditje për udhëtim zyrtar në vend pa shpenzimet e fjetjes, në shumë të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe

b) kompensimi për mëditje për udhëtim zyrtar jashtë vendit, paguhet:

- 50% nga mëditja e përcaktuar nëse dorëzohet llogaria për vendosje, si dhe në rast kur vendosja nuk bie në llogari të Këshillit dhe

- 20% nga mëditja e përcaktuar, nëse shpenzimet për vendosje dhe ushqim nuk bien në llogari të Këshillit.

(2) Llogaritja e shpenzimeve për udhëtim zyrtar me mëditje, përcaktohet:

a) një mëditje për çdo 24 orë të kaluara në udhëtim zyrtar jashtë vendit, dhe nëse udhëtimi i përgjithshëm zgjat më shumë se 12 orë;

b) gjysmë mëditje për kohën prej 12 orësh të kaluara në udhëtim zyrtar jashtë vendit, si dhe në rast kur pjesa tjetër e kohës në vazhdimësi është më e gjatë se 8 orë dhe

v) shpenzimet e fjetjes pranohen në shumë të plotë, sipas llogarisë së dorëzuar për vendosje në hotel.

## Neni 10

(1) Anëtarit të Këshillit i cili do ta realizojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë, i takon pensioni në lartësi të përcaktuar me ligj.

(2) Anëtari i Këshillit ka të drejtë pagese të njëhershme gjatë shkuarjes në pension, në lartësinë e dy rrogave mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për tre muajt e fundit.

#### IV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

##### Neni 11

Me ditën e zbatimit të këtij ligji, shfuqizohet neni 17-a i Ligjit për rrogat dhe kompensimet tjera të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 dhe 161/2008).

##### Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2010.

#### 2708.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4777/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН

#### ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат системот на плати, надоместоците на плата, други надоместоци и примања на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот).

(2) Одредбите на овој закон не се однесуваат на членовите на Советот по функција.

##### Член 2

(1) Членот на Советот има право на плата, надоместоци на плата, други надоместоци и примања соодветни на значењето и угледот на неговата функција.

(2) Платата на членот на Советот, утврдена според одредбите на овој закон, не може да биде намалена со друг закон или одлука на државен орган.

##### Член 3

(1) Средствата за плата, надоместоци на плата, други надоместоци и примања на членовите на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(2) Платата и другите надоместоци на членот на Советот се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековниот месец.

#### II. ПЛАТА

##### Член 4

(1) Платата на членовите на Советот на јавните обвинители се пресметува на начин што основницата се множи со коефициентот за пресметување на платата.

(2) Основницата за утврдување на платата на членовите на Советот на јавните обвинители е просечна исплатена месечна плата по вработен во Република Македонија за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

##### Член 5

Коефициентот за утврдување на платите изнесува:

- на претседателот на Советот 4,0,
- на заменикот на претседателот на Советот 3,7 и
- на членовите на Советот 3,7.

##### Член 6

Платата на членот на Советот се утврдува на начин што основницата се множи со утврдениот коефициент од членот 5 на овој закон, зголемена за процентот за работното искуство, кое се вреднува со 0,5 за секоја започната година на работен стаж, а најмногу до 20%.

#### III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА

##### Член 7

Членот на Советот има право на надоместок на плата за отсуство поради користење на годишен одмор, стручно усовершување, за време на боледување и други отсуства од работа во согласност со општите прописи што ги уредуваат работните односи.

##### Член 8

Членот на Советот има право на надоместок на трошоците поврзани со вршење на неговата функција, и тоа:

- надоместок на трошоци за превоз на член на Советот кој живее во една, а работи во друга општина, во висина на вистинските трошоци во јавниот сообраќај,

- надоместок на трошоци за одвоен живот од семејството во висина утврдена согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и надоместок за превоз за четири повратни патувања од местото каде што ја врши функцијата до местото каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку не користи надоместок за одвоен живот,

- надоместок за закупнина на стан за членот на Советот кој има право да користи службен стан согласно со закон, доколку не може да му биде обезбеден службен стан. Надоместокот за закупнина на стан не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

- за деновите кога членот на Советот е на службен пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа по која било основа, надоместокот за одвоен живот не се исплатува,

- надоместокот за селидбени трошоци на членот на Советот на кој му следува право на користење на службен стан се исплатува во висина на вистинските трошоци за превоз на покуќината. Надоместокот за селидбени трошоци не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

- во случај на смрт на член на Советот на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија,

- во случај на смрт на член на потесното семејство со кој живее во заедница (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) на членот на Советот му припаѓа парична помош во висина утврдена согласно Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

- во случај на боледување подолго од шест месеца и во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и спасување, на членот на Советот му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот.

#### Член 9

(1) Надоместокот на трошоците за службени патувања во земјата и во странство опфаќа:

а) надоместок за дневница за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање во износ утврден согласно Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

б) надоместок за дневница за службено патување во странство се исплатува:

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето не паѓа на товар на Советот и

- 20% од утврдената дневница ако трошоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на Советот.

(2) Пресметката на трошоците за службено патување со дневница се одредува:

а) една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа;

б) половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа и

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ според приложена сметка за хотелско сместување.

#### Член 10

(1) На член на Советот кој ќе оствари право на старосна пензија му следува пензија во висина утврдена со закон.

(2) Членот на Советот има право на испратнина при заминување во пензија во висина на две просечни плати исплатени во Република Македонија за последните три месеца.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 11

Со денот на примената на овој закон, престануваат да важат одредбите од членовите 15, 16, 17 и 17-б на Законот за плата и други надоместоци на пратениците на Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и 161/2008), кој се однесува на јавните обвинители и замениците јавни обвинители во соодветните јавни обвинителства.

#### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010 година.

## L I G J

### PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË PROKURORËVE PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

#### I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

##### Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen sistemi i rrogave, kompensimet e rrogës, kompensimet dhe të ardhurat tjera të anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Këshilli).

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me anëtarët e Këshillit sipas funksionit.

##### Neni 2

(1) Anëtari i Këshillit ka të drejtë për rrogë, kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera, në pajtim me rëndësinë dhe autoritetin e funksionit të tij.

(2) Rroga e anëtarit të Këshillit e përcaktuar sipas dispozitave të këtij ligji, nuk mund të zvogëlohet me ligj tjetër ose vendim të organit shtetëror.

##### Neni 3

(1) Mjetet për rrogë, kompensime të rrogës, kompensime dhe të ardhura tjera të anëtarëve të Këshillit, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(2) Rroga dhe kompensimet tjera të anëtarëve të Këshillit llogariten në shumën bruto, ndërsa paguhet në shumën neto me para një herë në muaj në muajin rrjedhës për muajin paraprak, e më së voni deri më 15-të në muajin rrjedhës.

## II. RROGA

### Neni 4

(1) Rroga e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë, llogaritet në mënyrë që baza shumëzohet me koeficientin për llogaritjen e rrogës.

(2) Baza për përcaktimin e rrogës së anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë, është rroga mesatare mujore e paguar për të punësuar në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

### Neni 5

Koeficienti për përcaktimin e rrogave, është:

- për kryetarin e Këshillit 4,0,
- për zëvendëskryetarin e Këshillit 3,7 dhe
- për anëtarët e Këshillit 3,7.

### Neni 6

Rroga e anëtarit të Këshillit, përcaktohet në mënyrë që baza shumëzohet me koeficientin e përcaktuar nga neni 5 i këtij Ligji, e rritur për përqindjen për përvojën e punës, e cila vlerësohet me 0,5 për çdo vit të filluar të përvojës së punës, ndërsa më së shumti deri në 20%.

## III. KOMPENSIMI I RROGËS, KOMPENSIMET DHE TË ARDHURAT TJERA

### Neni 7

Anëtari i Këshillit ka të drejtë kompensimi të rrogës për mungesë për shkak shfrytëzimit të pushimit vjetor, përsosjes profesionale, gjatë kohës së pushimit mjekësor dhe mungesave tjera nga puna, në pajtim me dispozitat e përgjithshme që i rregullojnë marrëdhëniet e punës.

### Neni 8

Anëtari i Këshillit ka të drejtë për kompensimin e shpenzimeve të lidhura me kryerjen e funksionit të tij, si vijon:

- kompensimin e shpenzimeve për transport të anëtarit të Këshillit i cili jeton në një komunë ndërsa punon në një tjetër, në lartësi të shpenzimeve reale në komunikacionit publik,

- kompensimin e shpenzimeve për jetë të ndarë nga familja, në lartësi të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe kompensimin e transportit për katër udhëtime kthyes nga vendi ku e ushtron funksionin deri në vendin ku jeton, në lartësi të biletës së autobusit, nëse nuk shfrytëzon kompensim për jetë të ndarë,

- kompensimin e qirasë së banesës për anëtarin e Këshillit i cili ka të drejtë të shfrytëzojë banesë zyrtare në pajtim me ligjin, nëse nuk mund t'i sigurohet banesë zyrtare. Kompensimi për qira të banesës nuk i takon, nëse anëtarit të Këshillit i paguhet kompensimi i shpenzimeve për jetë të ndarë,

- për ditët kur anëtari i Këshillit ndodhet në udhëtim zyrtar, pushim mjekësor, pushim vjetor dhe mungon nga puna në çfarëdo baze, kompensimi për jetë të ndarë nuk paguhet,

- kompensimi për shpenzime të shpërnguljes të anëtarit të Këshillit të cilit i takon e drejta e shfrytëzimit të banesës zyrtare, paguhet në lartësi të shpenzimeve reale për

transport të orendive. Kompensimi për shpenzime të shpërnguljes nuk i takon, nëse anëtarit të Këshillit i paguhet kompensimi për jetë të ndarë,

- në rast të vdekjes së anëtarit të Këshillit, familjes së tij i takon ndihmë me para në shumën e përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë,

- në rast të vdekjes së anëtarit më të ngushtë të familjes me të cilin jeton në bashkësi (prind, bashkëshort, fëmijë të lindur në martesë ose jashtë martese, fëmijë të birësuar, fëmijë të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje), anëtarit të Këshillit i takon ndihmë me para në shumë të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe

- në rast të pushimit mjekësor më shumë se gjashtë muaj dhe në rast të pasojave më të rënda nga fatkeqësitë elementare, sipas Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, anëtarit të Këshillit i paguhet ndihmë në lartësinë e një rroge të fundit mesatare mujore të paguar neto në organin.

### Neni 9

(1) Kompensimi i shpenzimeve për udhëtime zyrtare në vend dhe jashtë vendit, i përfshin:

a) kompensimin për mëditje për udhëtim zyrtar në vend pa shpenzimet e fjetjes, në shumë të përcaktuar në pajtim me Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe

b) kompensimi për mëditje për udhëtim zyrtar jashtë vendit, paguhet:

- 50% nga mëditja e përcaktuar nëse dorëzohet llogaria për vendosje, si dhe në rast kur vendosja nuk bie në llogari të Këshillit dhe

- 20% nga mëditja e përcaktuar, nëse shpenzimet për vendosje dhe ushqim nuk bien në llogari të Këshillit.

(2) Llogaritja e shpenzimeve për udhëtim zyrtar me mëditje, përcaktohet:

a) një mëditje për çdo 24 orë të kaluara në udhëtim zyrtar jashtë vendit, dhe nëse udhëtimi i përgjithshëm zgjat më shumë se 12 orë;

b) gjysmë mëditje për kohën prej 12 orësh të kaluara në udhëtim zyrtar jashtë vendit, si dhe në rast kur pjesa tjetër e kohës në vazhdimësi është më e gjatë se 8 orë dhe

v) shpenzimet e fjetjes pranohen në shumë të plotë, sipas llogarisë së dorëzuar për vendosje në hotel.

### Neni 10

(1) Anëtarit të Këshillit i cili do ta realizojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë, i takon pension në lartësi të përcaktuar me ligj.

(2) Anëtari i Këshillit ka të drejtë pagese të njëhershme gjatë shkuarjes në pension, në lartësinë e dy rrogave mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për tre muajt e fundit.

## IV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

### Neni 11

Me ditën e zbatimit të këtij ligji, shfuqizohen dispozitat e neneve 15, 16, 17 dhe 17-b të Ligjit për rrogat dhe kompensimet tjera të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e

Republikës së Maqedonisë numër 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 dhe 161/2008), i cili ka të bëjë me prokurorët publikë dhe zëvendësprokurorët publikë në prokuroritë publike përkatëse.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2010.

**2709.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**НОТАРИЈАТОТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4778/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ**

Член 1

Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” број 55/2007 и 86/2008), во членот 13 став (7) по зборот „нотарот” се додаваат зборовите: „како и начинот на нивното издавање и одземање”.

Член 2

Во членот 36 ставот (6) се менува и гласи:  
„Формата и начинот на пишување и одбележување на нотарските исправи, ги пропишува министерот за правда.”

Член 3

По членот 74 се додава нов наслов и нов член 74-а, кои гласат:

„Акт за начинот на потврдување на фактите и изјавите

Член 74-а

Формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите ги пропишува министерот за правда.”

Член 4

Во членот 91 ставот (5) се менува и гласи:

„Видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други формални дејствија ги пропишува министерот за правда.”

Член 5

Во насловот на членот 112 пред зборот „работењето” се додаваат зборовите: „законитоста на”.

Во ставот (2) по зборот „министерот” зборовите: „може да” се бришат.

Ставот (7) се менува и гласи:

„По спроведениот надзор Комисијата формирана од министерот составува записник од кој еден примерок, во рок од 60 дена од денот на завршениот надзор, задолжително се доставува само до нотарот над чие работење е извршен надзор и еден до Нотарската комора.”

Во ставот (8) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „согласно со ставовите (2), (3), (4), (6) и (7) од овој член”.

Член 6

По насловот на Делот XIV “Награда за работа и надоместок на трошоците” се додава нов член 137-а, кој гласи:

„Член 137-а

(1) Нотарот има право на награда за работа и надоместок на трошоците во вршењето на службените дејствија во согласност со Нотарската тарифа која ја донесува Нотарската комора врз основа на претходна согласност на министерот за правда.

(2) Наградата на нотарите од ставот (1) на овој член се определува:

1) според вредноста, сложеноста и видот на нотарската исправа и

2) според времето и местото потребно за подготовка и вршење на одредени службени дејствија.

(3) Трошоците на нотарот за извршените службени дејствија се определуваат според реално направените трошоци за изработка на одделни нотарски исправи, трошоците за службените дејствија преземени надвор од нотарската канцеларија и трошоците за превоз.”

Член 7

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.



**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN**  
**E LIGJIT PËR NOTERI**

Neni 1

Në Ligjin për noteri ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007 dhe 86/2008), në nenin 13, paragrafi (7), pas fjalës "noterit" shtohen fjalët: "si dhe mënyra e dhënies dhe heqjes së tyre".

Neni 2

Në nenin 36, paragrafi (6) ndryshohet si vijon:  
"Formën dhe mënyrën e shkrimit dhe shënimit të dokumenteve të noterit, i përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 3

Pas nenit 74, shtohet titulli i ri dhe neni i ri 74-a, si vijojnë:

„Akti për mënyrën e vërtetimit të fakteve dhe deklaratave

Neni 74-a

Formën dhe mënyrën e vërtetimit të fakteve dhe deklaratave, i përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 4

Në nenin 91, paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
„Llojin, përmbajtjen, formën, mënyrën e mbajtjes dhe ruajtjes së akteve, fletëregjistrimeve, librave dhe listave emërore të noterit, mënyrën e pranimit dhe ruajtjes së dokumenteve dhe sendeve me vlerë të noterit, dhe lëshimit dhe ndërmarrjes së tyre, si dhe ndërmarrjes së veprimeve tjera formale, i përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 5

Në titullin e nenit 112 para fjalës "punës" shtohen fjalët: "ligjshmërinë e".

Në paragrafin (2) pas fjalës "ministri", fjalët "mund të" shlyhen.

Paragrafi (7), ndryshohet si vijon:

„Pas mbikëqyrjes së kryer, Komisioni i formuar nga ministri përpilon procesverbal, prej të cilit një ekzemplar në afat prej 60 ditësh nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes, obligativisht i dorëzohet vetëm noterit mbi punën e të cilit është kryer mbikëqyrja, dhe një Odës së Noterëve.

Në paragrafin (8) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në pajtim me paragrafët (2), (3), (4), (6) dhe (7) të këtij neni".

Neni 6

Pas titullit të pjesës XIV "Shpërblimi për punë dhe kompensimi i shpenzimeve, shtohet nen i ri 137-a, si vijon:

„Neni 137-a

(1) Noteri ka të drejtë shpërblimi për punë dhe kompensimi të shpenzimeve në kryerjen e veprimeve zyrtare, në pajtim me Tarifën e noterit të cilën e miraton Oda e Noterëve, në bazë të pajtimit paraprak të ministrit të Drejtësisë.

(2) Shpërblimi i noterëve nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet:

1) sipas vlerës, ndërlikimit dhe llojit të dokumentit të noterit dhe

2) sipas kohës dhe vendit të nevojshëm, për përgatitjen dhe kryerjen e veprimeve të caktuara zyrtare.

(3) Shpenzimet e noterit për veprimet e kryera zyrtare, përcaktohen sipas shpenzimeve të bëra reale për përpilimin e dokumenteve të veçanta të noterit, shpenzimeve për veprime zyrtare të ndërmarra jashtë zyrës së noterit dhe shpenzimeve për transport."

Neni 7

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligj.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

**2710.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4779/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**З А К О Н**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА**

Член 1

Во Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2001 и 92/2008), членот 245 се менува и гласи:

„Странски физички и правни лица резиденти на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост и право на долготраен закуп на градежно земјиште на територијата на Република Македонија под исти услови како и домашни правни и физички лица државјани на Република Македонија.

Странски физички и правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост и право на долготраен закуп на градежно земјиште на територијата на Република Македонија под услови на реципроцитет.“

## Член 2

По членот 252 се додава нов член 252-а, кој гласи:

## „Член 252-а

Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од пет дена од извршениот упис на правото на сопственост на странско лице, податоците да ги достави до Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски заради водење на евиденција.“

## Член 3

Членот 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2008) се брише.

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J****PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PRONËSI DHE TË DREJTA TJERA REALE**

## Neni 1

Në Ligjin për pronësi dhe të drejta tjera reale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 18/2001 dhe 92/2008) neni 245 ndryshohet si vijon:

„Personat e huaj fizikë dhe juridikë rezidentë të shteteve anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD-së, mund ta marrin të drejtën e pronësisë dhe të drejtën e qirasë afatgjate të truallit ndërtimor në territorin e Republikës së Maqedonisë, me kushte të njëjta si edhe personat vendas juridikë dhe fizikë shtetas të Republikës së Maqedonisë.

Personat e huaj fizikë dhe juridikë rezidentë të shteteve të cilat nuk janë anëtare të Unionit Evropian dhe të OECD-së, mund ta marrin të drejtën e pronësisë dhe të drejtën e qirasë afatgjate të truallit ndërtimor në territorin e Republikës së Maqedonisë, në kushte të reciprocitetit.”

## Neni 2

Pas neni 252 shtohet nen i ri 252-a, si vijon:

## „Neni 252-a

Agjencia për kadastër të patundshmerive, obligohet që në afat prej pesë ditësh nga regjistrimi i kryer i së drejtës së pronësisë së personit të huaj, të dhënat t’ia dërgojë Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, për udhëheqjen e evidencës.”

## Neni 3

Neni 6 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pronësi dhe të drejta tjera reale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2008) shlyhet.

## Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 2711.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4780/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД**

## Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008 и 20/2009), во членот 6 по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а) надоместок на трошоци за службени патувања (трошоци за превоз, сместување и исхрана) при патување на државните репрезентации и спортските клубови на официјални првенства и други меѓународни натпревари;”

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J****PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN PERSONAL MBI TË ARDHURAT**

## Neni 1

Në Ligjin për tatimin personal mbi të ardhurat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008 dhe 20/2009), në nenin 6 pas pikës 5 shtohet pikë e re 5-a, si vijon:

„5-a) kompensimit të shpenzimeve për udhëtime zyrtare (shpenzimeve për transport, vendosje dhe ushqim) gjatë udhëtimit të skuadrave kombëtare dhe klubeve sportive shtetërore në kampionate zyrtare dhe në gara tjera ndërkombëtare;”.

„Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2712.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 ноември 2009 година.

Бр. 07-4781/1  
16 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” број 14/2007, 103/2008, 130/2008), во членот 4 став (1) точка 7 по зборот “договор” се додаваат зборовите: “за вршење дејност”, а по зборот “зона” точката се брише и се додаваат зборовите: “и му е издадено решение за работа”.

Во точката 8 по зборот “противвредност” точката се брише и се додаваат зборовите: “и кои не се во сопственост од 25% или повеќе од капиталот или гласачките права на едно претпријатие, или здружени од повеќе претпријатија, кои спаѓаат надвор од дефиницијата за мали и средни претпријатија”.

Во точката 13 последната реченица се менува и гласи: „Во секој случај, како претпријатие со потешкотии се смета претпријатието за кое е јасно дека не може да закрепне преку неговите ресурси или со фондови кои ги добива од неговите сопственици/акционери или од пазарни извори.“

Член 2

Пред членот 4-а се додава нов поднаслов кој гласи: „ОБЕМ НА ДРЖАВНА ПОМОШ“.

Член 3

Во членот 4-а по ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(6) Почетните инвестициони проекти со оправдани трошоци над 50 милиони евра во денарска противвредност, посебно се нотифицираат до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(7) Интензитетот на помош за инвестиционите проекти од ставот (6) на овој закон може да изнесува:

- 100% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина до 50 милиони евра во денарска противвредност,

- 50% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина од 50 до 100 милиони евра во денарска противвредност и

- 34% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправдани трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска противвредност.

(8) Одредбите од ставот (7) на овој член се применуваат за проекти за кои почетната инвестиција е остварена во период од три години од една или повеќе компании и содржи материјални средства поврзани на економски неделив начин.

(9) Регионалната помош ги содржи поволностите опишани во членот 5 став (1) точки 1 и 2 и членовите 6, 7 и 8 од овој закон. Кумулацијата на помошта предвидена во членот 5 став (1) точки 1 и 2 и членовите 6, 7 и 8 од овој закон не може да го надмине интензитетот на помош предвиден во ставот (1) на овој член.“

Во ставот (6) кој станува став (10) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: “за истите оправдани трошоци”.

Ставот (7) кој станува став (11) се менува и гласи:

„(11) Во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија склучува договор во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната, согласно со овој закон, за кои договори Владата на Република Македонија дава претходна согласност.“

Ставот (8) кој станува став (12) се менува и гласи:

„(12) Давателите на државна помош се должни согласно со овој закон секоја година до 28 февруари да доставуваат до Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија информации за доделената државна помош, за изминатата година. Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија доставува до Собранието на Република Македонија и до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони вкупна информација за доделената државна помош, за изминатата година.“

Ставот (9) станува став (13).

Член 4

Во членот 5 став (1) првата реченица се менува и гласи: “Под условите и во границите утврдени во членот 4-а од овој закон, даночниот обврзник, корисник на зоната, подлежи на ослободувања и олеснувања од плаќање на:“.

Во точката 1 по зборот “зоната“ се додаваат зборовите: “но не подолго од две години, по годината на добивање на решението за работа“.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) персонален данок на доход на примањата по основ на платите на вработените лица, за период од десет години од започнувањето на вршење на дејност во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот, под услови утврдени со овој закон;“.

#### Член 5

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

„Под условите и во границите утврдени во членот 4-а од овој закон, корисникот на зоната, подлежи на царински ослободувања и олеснувања согласно со одредбите на Царинскиот закон, освен ако поинаку не е уредено со овој закон.“

#### Член 6

Во членот 6-а став (3) алинеја 1 процентот 10 се заменува со зборовите: „10 процентни поени“, а процентот 20 се заменува со зборовите: „20 процентни поени“.

Во алинеите 2 и 3 процентот 10 се заменува со зборовите: „10 процентни поени“.

#### Член 7

Во членот 7 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Под условите и во границите утврдени во членот 4-а од овој закон, корисникот на зоната ослободувањата и олеснувањата утврдени во членовите 5 и 6 од овој закон ги остварува за вршење на:“.

#### Член 8

Во членот 8 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Под условите и во границите утврдени во членот 4-а од овој закон, корисникот на зоната кој врши некоја од дејностите утврдени во членот 7 од овој закон, ги остварува и следниве погодности:“.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) во случај кога локалната самоуправа учествува во уредување на градежното земјиште, надоместокот за уредување на градежното земјиште за кој се ослободени корисниците на зоната го надоместува Владата на Република Македонија во корист на едниците на локалната самоуправа;“.

Во точката 4 по алинејата 5 реченицата се менува и гласи: “За исполнување на условите од точката 4 на овој став, на предлог на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија, одлучува Владата на Република Македонија, во постапка утврдена во членот 8-а од овој закон.“

#### Член 9

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Постапка за доделување на државна помош

#### Член 8-а

(1) Договор за доделување на државна помош може да се склучи само под услов ако претпријатието на кое ќе му се додели државна помош до Агенцијата за

странски инвестиции на Република Македонија достави писмо за намери, регистрација на претпријатието во Република Македонија и деловен план.

(2) Деловниот план од ставот (1) на овој член се состои од следниве елементи:

- опис на компанијата, консолидирани финансиски извештаи за последните три години и преглед на бизнис активностите планирани да се вршат во технолошките индустриски развојни зони,
- локација и површина на бараната земјишна парцела,
- период на започнување и завршување на градбата и период на започнување на производството,
- вкупен износ на инвестицијата,
- вкупен број на нови вработувања, квалификации на вработените, динамика на вработување за период од десет години,
- план на приходи и добивка за период од десет години,
- план за идно проширување и
- локација на пазарот.

(3) Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија има обврска во рок од десет дена од доставувањето на деловниот план од страна на претпријатието до Владата на Република Македонија да го достави деловниот план од ставот (2) на овој член, со предлог за доделување на државна помош.

(4) Владата на Република Македонија одлучува за доделување на државна помош на претпријатието во рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот од Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија од ставот (3) на овој член.“

#### Член 10

Во членот 9 став (1) во воведната реченица по зборот “зоната“ се додаваат зборовите: “кој спроведува почетна инвестиција“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Корисникот на зоната подлежи на даночни ослободувања и олеснувања од членот 5 на овој закон по добивањето на решението за работа од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.“

#### Член 11

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:

„Зоната се основа на подрачје за кое е донесена соодветна урбанистичко-планска документација согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање, на земјиште во сопственост на Република Македонија.“

#### Член 12

Во членот 33 став (1) по зборот “договор“ се додаваат зборовите: “за вршење дејност“.

Во ставот (4) по зборот “договор“ се додаваат зборовите: “за вршење дејност“.

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR ZONAT ZHVILLIMORE TEKNOLOGJIKE**  
**INDUSTRIALE**

Neni 1

Në Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike industriale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2007, 103/2008, 130/2008), në nenin 4 paragrafi (1) pika 7 pas fjalës "marrëveshje", shtohen fjalët: "për kryerje të veprimtarisë", ndërsa pas fjalës "zonë" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe i është dhënë aktvendim për punë".

Në pikën 8, pas fjalës "kundërvlerë", pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe të cilët nuk janë në pronësi prej 25% apo më shumë nga kapitali apo të drejtat votuese të një ndërmarrjeje, ose të bashkuar nga më shumë ndërmarrje, të cilat bien jashtë definicionit për ndërmarrje të vogla dhe të mesme."

Në pikën 13, fjalia e fundit ndryshohet si vijon: "Në çdo rast, si ndërmarrje me vështirësi konsiderohet ndërmarrja për të cilën është e qartë se nuk mund të rimëkëmbet nëpërmjet resurseve të saja, apo me fondet të cilat i merr nga pronarët/aksionarët e vet apo nga burimet e tregut."

Neni 2

Para nenit 4-a, shtohet nëntitull i ri si vijon "VËLLIMI I NDIHMËS SHTETËRORE".

Neni 3

Në nenin 4-a, pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë të rinj (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë:

"(6) Projektet fillestare investuese me shpenzime të arsyeshme mbi 50 milionë euro me kundërvlerë në denarë, regjistrohen në mënyrë të veçantë te Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës.

(7) Intensiteti i ndihmës, për projektet investuese nga paragrafi (6) i këtij ligji, mund të jetë:

- 100% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme në lartësi deri në 50 milionë euro, me kundërvlerë në denarë,

- 50% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme në lartësi prej 50 deri 100 milionë euro, me kundërvlerë në denarë dhe

- 34% nga intensiteti maksimal i ndihmës rajonale - për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme, të cilat i tejkalojnë 100 milionë euro me kundërvlerë në denarë.

(8) Dispozitat nga paragrafi (7) i këtij neni, zbatohen për projekte për të cilat investimi fillestar është realizuar në periudhën prej tre vitesh, nga një apo më shumë kompani dhe përmban mjete materiale të lidhura në mënyrë të pandarë ekonomikisht.

(9) Ndhima rajonale i përmban favorët e përshkruara në nenin 5 paragrafi (1), pikat 1 dhe 2 dhe nenet 6, 7 dhe 8 nga ky ligj. Kumulimi i ndihmës së paraparë në nenin 5, paragrafi (1), pikat 1 dhe 2 dhe nenet 6, 7 dhe 8 të këtij ligji, nuk mund ta tejkalojë intensitetin e ndihmës së paraparë në paragrafin (1) të këtij neni."

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (10), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "për të njëjtat shpenzime të arsyeshme".

Paragrafi (7) i cili bëhet paragraf (11), ndryshohet si vijon:

"(11) Në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë si dhënësi i ndihmës shtetërore, Agjencia për investime të huaja e Republikës së Maqedonisë, lidh marrëveshje në të cilën është përcaktuar ndihma shtetërore e cila i ndahet shfrytëzuesit të zonës në pajtim me këtë ligj, për të cilat marrëveshje Republika e Maqedonisë jep pëlqim paraprakisht."

Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (12), ndryshohet si vijon:

"(12) Dhënësit e ndihmës shtetërore janë të obliguar që në përputhje me këtë ligj, çdo vit deri më 28 shkurt t'ia dorëzojnë Agjencisë për investime të huaja të Republikës së Maqedonisë, informatat për ndihmën e ndarë shtetërore për vitin e kaluar. Agjencia për investime të huaja e Republikës së Maqedonisë, i dorëzon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale, informatë të përgjithshëm për ndihmën e ndarë shtetërore, për vitin e kaluar."

Paragrafi (9), bëhet paragraf (13).

Neni 4

Në nenin 5 paragraf (1), fjalia e parë ndryshohet si vijon: "Nën kushte dhe në kufij të përcaktuar në nenin 4-a të këtij ligji, obliguesi tatimor, shfrytëzuesi i zonës, i nënshtrohet lirimit dhe lehtësimit të pagesës së:".

Në pikën 1, pas fjalës "zona", shtohen fjalët: "por jo më shumë se dy vjet, pas vitit të marrjes së aktvendimit për punë".

Pika 2, ndryshohet si vijon:

"2) tatimi personal mbi të ardhurat në bazë të pagave të personave të punësuar, për periudhën prej dhjetë vitesh nga fillimi i kryerjes së veprimtarisë në zonë, përkatësisht nga muaji i parë në të cilin shfrytëzuesi do ta bëjë pagesën e rrogës, pa dallim të numrit të personave të punësuar të shfrytëzuesi, në kushte të përcaktuara me këtë ligj;".

Neni 5

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nën kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve dhe lehtësimeve doganore, në përputhje me dispozitat e Ligjit doganor, përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe me këtë ligj."

Neni 6

Në nenin 6-a paragrafi (3) alineja 1, përqindja 10 ndryshohet me fjalët: "10 pikë të përqindjes", ndërsa përqindja 20 zëvendësohet me fjalët: "20 pikë të përqindjes".

Në alinetë 2 dhe 3, përqindja 10 zëvendësohet me fjalët: "10 pikë të përqindjes".

Neni 7

Në nenin 7, paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Nën kushte dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës lirimet dhe lehtësimit e përcaktuara në nenet 5 dhe 6 të këtij ligji, i realizon për kryerje të:".

## Neni 8

Në nenin 8 paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Nën kushtet dhe në kufijtë e përcaktuar në nenin 4-a të këtij ligji, shfrytëzuesi i zonës i cili kryen ndonjë nga veprimtaritë e përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji, i realizon edhe beneficionet vijuese:".

Pika 2 ndryshohet si vijon:

" 2) në rastin kur vetadministrimi lokal merr pjesë në rregullimin e truallit ndërtimor, kompensimin për rregullimin e truallit ndërtimor për të cilin janë të liruar shfrytëzuesit e zonës, e kompenson Qeveria e Republikës së Maqedonisë në dobi të njërive të vetadministrimit lokal:".

Në pikën 4, pas alinesë 5, fjalia ndryshohet si vijon:

"Për plotësimin e kushteve nga pika 4 e këtij paragrafi, me propozimin e Agjencisë për investime të huaja në Republikën e Maqedonisë, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në procedurë të përcaktuar në nenin 8-a të këtij ligji."

## Neni 9

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:

"Procedura për ndarjen e ndihmës shtetërore

## Neni 8-a

(1) Marrëveshja për ndarjen e ndihmës shtetërore mund të lidhet vetëm me kusht nëse ndërmarrja të cilës do t'i ndahet ndihmë shtetërore, i dorëzon Agjencisë për investime të huaja të Republikës së Maqedonisë letër për qëllimet, regjistrimin e ndërmarrjes në Republikën e Maqedonisë dhe plan afarist.

(2) Plani afarist nga paragrafi (1) i këtij neni, përbehet prej elementeve si vijojnë:

- përshkrimit të kompanisë, raporteve të konsoliduara financiare për tri vitet e fundit dhe pasqyrës së aktiviteteve të biznesit, të planifikuara që të kryhen në zonat zhvillimore teknologjike industriale,

- lokacionit dhe sipërfaqes së parcelës së kërkuar të truallit,

- periudhës së fillimit dhe përfundimit të ndërtimit dhe periudhës së fillimit të prodhimit,

- shumës së përgjithshme të investimit,

- numrit të përgjithshëm të punësimeve të reja, kualifikimeve të të punësuarve, dinamikës së punësimit për periudhën prej dhjetë vitesh,

- planit të të hyrave dhe fitimit për periudhën prej dhjetë vitesh,

- planit për zgjerimin e ardhshëm dhe

- lokacionit të tregut.

(3) Agjencia për investime të huaja e Republikës së Maqedonisë, ka obligim që në afat prej dhjetë ditësh nga dorëzimi i planit afarist nga ana e ndërmarrjes, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë t'ia dorëzojë planin afarist nga paragrafi (2) i këtij neni, me propozim për ndarjen e ndihmës shtetërore.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendos për ndarjen e ndihmës shtetërore ndërmarrjes, në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit nga Agjencia për investime të huaja e Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (3) i këtij neni."

## Neni 10

Në nenin 9, paragrafi (1), në fjalinë hyrëse pas fjalës "zona" shtohen fjalët: "e cila realizon investim fillestar".

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Shfrytëzuesi i zonës u nënshtrohet lirimeve dhe lehtësimeve doganore nga neni 5 i këtij ligji, pas marrjes së aktvendimit për punë nga ana e Drejtorisë për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale."

## Neni 11

Në nenin 11, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Zona themelohet në rajon për të cilin është miratuar dokumentacion përkatës i planit urbanistik, në përputhje me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik, në truallin pronë e Republikës së Maqedonisë."

## Neni 12

Në nenin 33 paragrafi (1), pas fjalës "marrëveshje" shtohen fjalët: "për kryerje të veprimtarisë".

Në paragrafin (4), pas fjalës "marrëveshje" shtohen fjalët: "për kryerje të veprimtarisë".

## Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2713.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

## У К А З

### ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА

## I

Г-дин Асаф Адеми, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска, со седиште во Копенхаген.

## II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 33  
17 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2714.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, Управа за јавни приходи му престанува користењето на движните ствари и тоа:

1. Автоматска оптичка инспекција OPTROTECH VISION203E

2. Станица за отпадни води
3. Електричен тестер TRACE 948 E 1002
4. Кам станица OPTROTECH IMAGE 5008 8MB
5. Линија за галвански олово/калај PACIFIC PL
6. Ланец за ејцер
7. Солдер BRIGXTENER 9226 60 kg.
8. COPPER FB BRIGXTENER 25 kg.
9. Камп приколка
10. Телефон искра
11. Натриум фосфат 0,25 кг
12. Сировини и неметали.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5495/1  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2715.**

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, Управа за јавни приходи му престанува користењето на недвижните ствари и тоа:

1. Дел од портирница, односно 13/42 од зграда 1 на КП бр.1416/1 заведена во Ил бр.431 за КО Алданци;
2. Објект 5 „Пумпа со резервоар за вода“;
3. Објект 6 „резервоар за нафта“;
4. Објект 7 „Бунар“;
8. Објект 8 „Ограда“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5495/2  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2716.**

Врз основа на член 85 ставови (2) и (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09), во членот 6 став 1 точка 3 и во Прилог 4 точка 4 алинеја 2, бројот „20“ се заменува со бројот „0“.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-12330/3  
3 ноември 2009 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2717.**

Врз основа на член 150 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И БРОЈОТ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ЗА ДАВАЊЕ НА ГРИЖА ЗА СМЕСТЕНИТЕ ЛИЦА, ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И ОПРЕМАТА ЗА ЖИВЕЕЊЕ ВО МАЛ ГРУПЕН ДОМ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат начинот, видот и бројот на стручните лица за давање на грижа за сместените лица, просторните услови и опремата за живеење во мал групен дом.

### Член 2

Во мал групен дом се сместува лице по направена проценка на неговите потреби и изготвен план и програма за индивидуална работа од страна на стручен тим во надлежниот центар за социјална работа.

За спроведување на планот и програмата за индивидуална работа во центарот за социјална работа се назначува одговорен стручен работник.

Стручните лица во малиот групен дом еднаш месечно доставуваат извештај за секое згрижено лице, до надлежниот центар за социјална работа.

Врз основа на редовно следење се врши оценување на реализирањето на планот и програмата за индивидуална работа и истиот се прилагодува согласно со потребите на корисникот.

### Член 3

Стручните лица во малиот групен дом, за секоја промена во поглед на згрижувањето, личноста, правата и интересите на згриженото лице во најкраток можен рок го известат центарот за социјална работа на чија територија се наоѓа малиот групен дом.

### Член 4

Стручните лица во малиот групен дом треба да добијат соодветна едукација (почетна и континуирана) според програма изготвена и спроведена од ЈУ Завод за социјални дејности, согласно Законот за социјална заштита.

### Член 5

За спроведување на социјална интеграција на сместените лица, организирање на слободни активности, помош во совладување на школските и други активности, може да се ангажираат волонтери, кои имаат соодветна обука и да се оствари соработка со соодветно здружение на граѓани.

Врз основа на утврдени потреби, третман со психолог, физиотерапевд, логопед или друго стручно лице може да се обезбеди во други соодветни институции.

## I. Начин на обезбедување на згрижување за деца без родители и без родителска грижа

### Член 6

Во мал групен дом во кој се сместуваат деца без родители и без родителска грижа се обезбедува задоволување на основните животни потреби како што се домување, исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, воспитување и образование, спроведување на слободни активности и игра со детето, вклучување на децата во предучилишна установа, следење на школските и воншколските активности на детето, а во соработка со надлежниот центар за социјална работа пружање на помош за оспособување на детето за самостоен живот по напуштање на домот.

### Потребните стручни и други лица

### Член 7

Мал групен дом кој обезбедува сместување до десет деца, треба да има најмалку пет вработени за обезбедување на непрекината грижа од 24 часа и тоа:

- три стручни лица (психолог, педагог или социјален работник);
- двајца негователи (ССС) и
- едно лице за подготвување на храна.

### Член 8

Стручната помош од психолог, педагог или друг стручен работник на сместените лица може да се обезбеди од стручните работници на центарот за социјална работа или од друга установа, согласно наодот на стручниот тим и планот и програмата за индивидуална работа, изготвени од надлежниот центар за социјална работа.

## Просторни услови и потребната опрема за живеење во мал групен дом

### Член 9

Локацијата на мал групен дом треба да биде во населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, пристап до основните служби (центар за социјална работа, претшколски и училишни и здравствени институции), да има можности за прифаќање и интегрирање во заедницата и остварување на редовни контакти со родителите на сместеното лице.

Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа, да има приклучено телефонска линија, со можност ориентација на објектот да е исток – југ.

Околу објектот треба да има одредена површина на дворно место и изведен приод до објектот кој овозможува непречен пристап за пешаци и возила.

### Член 10

Во објектот треба да се обезбедат следните простории:

- просторија за дневен престој;
- спални соби, при што во една просторија може да спијат најмногу до три деца, со најмалку 5м<sup>2</sup> по дете;
- просторија за игра и слободни активности;
- просторија за стручните работници;
- за обезбедување на исхраната на децата, треба да има посебна просторија-трпезарија или дел од просторијата за дневен престој да се користи за оваа намена, но со најмалку 2м<sup>2</sup> по дете;
- кујна, опремена за подготвување и сервирање на храна;
- просторија за перење и сушење на облеката и
- санитарен чвор, одделно за деца и персонал.

Подовите во сите простории треба да бидат изработени од материјал кој не се лизга и лесно се одржува, а подовите во спалните соби треба да бидат од топол материјал.

Вратите во просториите треба да бидат без прагови, а прозорците да имаат соодветна заштита.

Во просториите каде престојуваат децата треба да се обезбеди природна светлина и редовно проветрување.

### Член 11

Опремата во просториите треба биде соодветна на опремување на семејна куќа, при што да се води сметка истата да одговара на возраста и функционалното ниво на децата, изработена од цврст материјал и на начин да овозможи безбедност за децата.



Групниот дом треба да биде опремен и со соодветна опрема за спроведување на процесот на воспитание, слободни активности и игра на децата.

## **II. Начин на обезбедување на згрижување за деца со воспитно-социјални проблеми**

### **Член 12**

Во мал групен дом во кој се сместуваат деца и помлади полнолетници со воспитно социјални проблеми се обезбедува задоволување на основните животни потреби како што се домување, воспитување и образование, исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, спроведување на работни активности, организирање на слободното време, помош во учењето, водење грижа за училишните и вонучилишните активности, а во соработка со надлежниот центар за социјална работа се остварува процесот на ресоцијализација и пружање на помош за оспособување на детето за самостоен живот по напуштање на домот.

### **Потребните стручни и други лица**

#### **Член 13**

Мал групен дом кој обезбедува сместување до 10 деца, треба да има најмалку пет вработени за обезбедување на непрекината грижа од 24 часа и тоа:

- три стручни лица (психолог, педагог или социјален работник),
- двајца негователи (ССС) за обезбедување на непрекината грижа од 24 часа.

Подготвувањето на храната ја вршат неговатилите, со вклучување на сместените деца и помладите полнолетници.

#### **Член 14**

Стручната помош од психолог, педагог или друг стручен работник на сместените лица може да се обезбеди од стручните работници на центарот за социјална работа или од друга установа, согласно наодот на стручниот тим и планот и програмата за индивидуална работа, изготвени од надлежниот центар за социјална работа.

## **Просторни услови и потребната опрема за живеење во мал групен дом**

### **Член 15**

Локацијата на мал групен дом треба да биде во населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, пристап до основните служби (центар за социјална работа, училишни и здравствени институции), да има можности за прифаќање и интегрирање во заедницата и остварување на редовни контакти со родителите на сместеното лице.

Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа, да има приклучено телефонска линија.

Околу објектот треба да има одредена површина на дворно место и изведен приод до објектот кој овозможува непречен пристап за пешаци и возила.

### **Член 16**

Во објектот треба да се обезбедат следните простории:

- просторија за дневен престој;
- спални соби, при што во една просторија може да спијат најмногу до три деца, со најмалку 5м<sup>2</sup> по дете;
- просторија за стручните работници;
- просторија за работни и терапевтски активности;
- за обезбедување на исхраната на децата, треба да има посебна просторија-трпезарија или дел од просторијата за дневен престој да се користи за оваа намена, но со најмалку 2м<sup>2</sup> по дете;
- кујна, опремена за подготвување и сервирање на храна;
- просторија за перење и сушење на облеката и
- санитарен чвор, одделно за деца и персонал.

Подовите во сите простории треба да бидат изработени од материјал кој не се лизга и лесно се одржува, а подовите во спалните соби треба да бидат од топол материјал.

Вратите во просториите треба да бидат без прагови.

Во просториите каде престојуваат децата треба да се обезбеди природна светлина и редовно проветрување.

### **Член 17**

Опремата во просториите треба биде соодветна на опремување на семејна куќа, при што да се води сметка истата да одгова на на возраста и функционалното ниво на децата, изработена од цврст материјал и на начин да овозможи безбедност за децата.

Групниот дом треба да биде опремен и со соодветна опрема за спроведување на процесот на воспитание, слободни активности и ресоцијализација на корисниците.

### **Член 18**

Спалните соби треба да бидат опремни со посебен кревет за секое дете, ноќни орманчиња и столни ламби, работна маса, стол и гардеробер за секој корисник.

Просторијата за дневен престој треба да биде опремена со столица односно фотеља со наклон за секој корисник, полица за книги, телевизор и радио-приемник, завеса и украсни предмети.

Во санитарниот чвор треба да се постави по една када или туш кабина за секој шест корисника.

## **III. Начин на обезбедување на згрижување за деца и возрасни лица со пречки во менталниот или телесниот развој**

### **Член 19**

Во мал групен дом одделно во посебен објект се сместуваат деца и возрасни лица со пречки во менталниот или телесниот развој.

Во мал групен дом од став 1 на овој член се обезбедува задоволување на основните животни потреби како што се домување, исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, рехабилитација и организирање на слободното време, а во соработка со надлежниот центар за социјална работа се остварува процесот на социјална интеграција и пружање на помош за оспособување на корисникот за самостоен живот по напуштање на домот.

## Потребните стручни и други лица

### Член 20

Мал групен дом кој обезбедува сместување до десет деца, треба да има најмалку шест вработени за обезбедување на непрекината грижа од 24 часа и тоа:

- две стручни лица (психолог, педагог, дефектолог или социјален работник);
- три негователи (ССС) и
- едно лице за подготвување на храна.

## Просторни услови и потребната опрема за живеење во мал групен дом

### Член 21

Локацијата на мал групен дом треба да биде во населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, пристап до основните служби (центар за социјална работа, училишни и здравствени институции), да има можности за прифаќање и интегрирање во заедницата и остварување на редовни контакти со родителите и блиските роднини на сместеното лице.

Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа, да има приклучок за телефонска линија, со можност ориентацијата на објектот да е исток – југ.

Влезот на објектот треба да биде пристапен, со доволно широка влезна врата и поставена рампа за движење со инвалидска количка. Максималниот нагиб на рампите треба да изнесува 1:12 (8,33%). Височината на држачите на оградите на рампите и скалите, за корисници деца треба да изнесува 0,6 м., а за возрастни корисници 0,9 м. Влезот во објектот треба да биде во ниво со пристапната патека.

Пристапот до објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски бариери.

Висинската разлика од пристапната патека до влезниот хол треба да се совладува со коси површини (рампи), со максимален нагиб 1:12 (8,33%).

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден пристап до заедничките простории и се димензионираат со минимална широчина од 1,20 м, со подови обложени од материјал кој не се лизга, лесен за одржување. Во ходниците треба да има вградено држачи за потпомогнато движење, за корисници деца на височина од 0,6 м, а за возрастни корисници на височина од 0,9 м од подот.

Доколку установата има кат, треба да има лифт со димензии на кабината 1/1,3 м. Сигналните уреди на лифтот, треба да бидат достапни и поставени на минимална височина од 0,75 м и максимална височина од 1,35 м.

Вратите во заедничките простории треба да бидат широки минимум 0,9 метри. Вратите треба да се отвораат према надвор, за да се овозможи независен пристап на лицата во инвалидска количка.

### Член 22

Во објектот просториите треба да видат функционално распоредени, пристапни за корисниците, со доволно простор за движење на инвалидски колички и без физички бариери.

Во објектот треба да се обезбедат следните простории:

- просторија за дневен престој;
- спални соби, при што во една просторија може да спијат најмногу до три корисника, со најмалку 7 м<sup>2</sup> по корисник;
- просторија за стручните работници;
- просторија за чување на ортопедски помагала;
- за обезбедување на исхраната на корисниците, треба да има посебна просторија-трпезарија или дел од просторијата за дневен престој да се користи за оваа намена, но со најмалку 5 м<sup>2</sup> по корисник;
- кујна, опремена за подготвување и послужување на храна;
- просторија за перење и сушење на облеката и
- санитарен чвор, одделно за корисниците и персоналот.

Во просториите каде престојуваат корисниците треба да се обезбеди природна светлина и редовно вентилација.

### Член 23

Опремата во просториите треба биде соодветна на опремување на семејна куќа, соодветна на намената на секоја просторија, возраста и степенот на попреченост на корисниците.

Групниот дом треба да биде опремен и со соодветна опрема за спроведување на процесот на рехабилитација, организирање на слободни активности и спроведување на третман за социјална интеграција на корисниците.

### Член 24

Спалните соби треба да бидат опремни со кревет, гардоробер, ноќно орманче и столна ламба за секој корисник.

Растојанието помеѓу секој кревет треба да биде од 60 до 80 см, односно 120 см за корисници кои се движат во инвалидски колички.

Просторијата за дневен престој треба да биде опремена со столица односно фотелја со наклон, полица за книги, телевизор и радио-приемник, завеса и украсни предмети.

Во санитарниот чвор треба да се постават држачи и по еден мијалник и туш за секои шест корисника.

### Член 25

На корисниците потребно е да им се обезбеди користење на услуги од здравствена заштита, образование, медицинска и психо-социјална рехабилитација во согласност со возраста, видот и степенот на попреченост и индивидуалните потреби на корисникот.

### Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-15054/1  
11 ноември 2009 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
Цељал Бајрами, с.р.

2718.

Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА БЕЗДОМНИЦИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица бездомници (во натамошниот текст: Центар).

**Член 2**

Центарот обезбедува дневно и привремено прифаќање на лица бездомници (во натамошниот текст: корисници).

Дневното прифаќање значи дневно згрижување на корисниците и обезбедување соодветни услуги и тоа: дневен престој, топол напиток и одржување на личната хигиена. Ваквиот вид на заштита може да трае до 24 часа.

Привременото згрижување значи обезбедување соодветни услуги и тоа: давање советодавни услуги, услуги во врска со исхрана, дневен престој, згрижување, одржување на хигиена и културно-забавни активности.

**I. ПРОСТОР**

**Член 3**

За основање на Центарот треба да се обезбеди соодветен простор, објект, во сопственост или изнајмен од основачот.

**Член 4**

Центарот треба да е сместен во населено место или во близина на населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.

Центарот за привремено згрижување потребно е да е во близина и на полициска станица, здравствен дом, училиште, градинка и со можност за користење на обезбеден јавен превоз, зависно од потребите на корисниците.

**Член 5**

Објектот на Центарот треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Ако истата не е целосно воспоставена, Центарот ја обезбедува од своја страна. Центарот треба да има телефонска линија.

До објектот треба да има целосен слободен приод за превозни средства и пристапни рампи.

Објектот е пожелно да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебна влезна врата.

Во Центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбедуваат природна светлина.

**Член 6**

Центарот за дневно згрижување треба да обезбеди санитарна просторија, просторија за трпезарија со чајна кујна во која корисниците ќе подигнуваат топол напиток, просторија за перење, сушење и пеглање на облеката и постелнината на корисниците и најмалку две спални соби.

Центарот за привремено згрижување, покрај просториите од став 1 на овој член, треба да обезбеди и просторија за дневен престој и дневни активности, просторија за трпезарија, кујна во која корисниците ќе подигнуваат оброк, просторија за перење, сушење и пеглање на облеката и постелнината на корисниците, санитарна просторија и најмалку три спални соби.

**Член 7**

Во санитарните простории подовите и сидовите во висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една WC кабина, одделно за машки и женски лица; и
- одвоен санитарен јазол за вработените во центарот со претпростор за миење раце (мијалник) и WC кабина.

Во санитарните простории или во посебна санитарна просторија, може да има туш кабина, за одржување на личната хигиена на корисниците.

Во Центарот треба да има просторија за перење, пеглање и чување на облека на корисниците, опремена со машина за перење алишта од пет килограми.

Во Центарот треба да има просторија за одржување на лична хигиена на корисниците (потстрижување и бричење).

Во Центарот треба да има посебна просторија за работа на стручните работници, просторија за изолација на болно лице.

Во Центарот треба да има кујна, која може да е дел од трпезаријата. Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен простор.

Спалните соби треба да обезбедуваат најмалку по 5м<sup>2</sup> по корисник, односно по 3 м<sup>2</sup> за деца на предучилишна возраст. Во спалните соби може да се сместат најмногу четири кревети односно осум кревети на спрат.

Центарот за привремено згрижување, покрај просториите од став 1, 2, 3, 4, 5 и 6 треба да обезбеди и просторијата за дневен престој во најмалку по 2 м<sup>2</sup> по корисник. Ако во Центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата за трпезарија за оваа намена, во периодот кога не се користи за консумирање на оброци.

Подовите треба да се изработени од материјал кој е лесен за одржување.

Вратите во просторите по правило треба да бидат без прагови.

## II. ОПРЕМА

## Член 8

Собите за спиење треба да се опремени со кревети за спиење на корисниците, ќебиња, постелнина, пешкири и слично, во количина во зависност од бројот и возраста на корисниците.

Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, треба да се опреми со маса и столици, соодветно на бројот на корисниците.

Центарот за привремено згрижување треба да има и опрема која одговара на потребите за секојдневно живеење на корисниците.

## Член 9

Кујна во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветна опрема и тоа:

Парче

- шпорет за домаќинство	1
- мијалник	1
- бојлер	1
- фрижидер за домаќинство	1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор	1

Во кујна треба да има и ситна опрема (тенцериња, чинии, шољи, лажици, вилушки, ножеви и др.), во количина во зависност од бројот на корисниците односно опрема која одговара на потребите за секојдневно живеење на корисниците.

Опремата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на корозија.

Во просторијата за дневен престој во центарот за привремено згрижување треба да има доволен број на маси, столици, односно фотелји, витрина или полица за книги, ТВ апарат, и радио апарат.

## III. СТРУЧНИ КАДРИ

## Член 10

Во Центар кој обезбедува услуги за триесет корисници, треба да има социјален работник и психолог, а по потреба може да се вклучат и други стручни работници.

Во Центарот треба да има едно лице за административно-технички работи, две лица за одржување на хигиената, двајца чувари и двајца готвачи.

Во Центарот може да се ангажираат и волонтери за обезбедување на одредени услуги на корисниците.

## IV. СРЕДСТВА

## Член 11

Основачот обезбедува потребни средства за работа, во обем и на начин за обезбедување на одржливо ниво за обезбедување на дневно и привремено прифаќање за корисници во период од шест месеци, согласно со елаборатот за основање на центарот.

## Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-15055/1  
11 ноември 2009 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Цељал Бајрами**, с.р.

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

## 2719.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-534/5 од 29-06-2009 година против брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје и Јосиф Констандиновски, одговорно лице-директор на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека Еуро брокер АД Скопје (Целосен назив), Седиште: ул. „Велько Влаховиќ“ број 1-2/2, Скопје, ЕМБС 05743613 и Единствен даночен број 4030003473202 и жиро сметка 300000001664362 депонент банка Коменцијална банка АД Скопје и Јосиф Констандиновски, одговорно лице-директор на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје, сториле прекршок со несторување, при тоа не ја одржувале висината и структурата на основната главнина на брокерската куќа согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје и лицето Јосиф Констандиновски, одговорно лице-директор на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-534/7  
19 октомври 2009 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

## 2720.

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-1597/8 од 09-07-2008 година против брокерската куќа ВИП АД Скопје и Ѓорѓи Игњатов, одговорно лице-директор на брокерската куќа ВИП АД Скопје, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека брокерската куќа ВИП АД Скопје, со седиште: ул. „Ленинова“ број 16/1, Скопје, ЕМБС: 06249132, Единствен даночен број: 40300076-42114 и жиро сметка 210062491320135 депонент банка НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Ѓорѓи Игњатов, одговорно лице-извршен директор на брокерската куќа ВИП АД Скопје, сториле прекршок со несторување, при тоа не ја одржувале висината и структурата на основната главнина на брокерската куќа согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа ВИП АД Скопје и Ѓорѓи Игњатов одговорно лице-извршен директор на брокерската куќа ВИП АД Скопје, за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2753/2 Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**2721.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59, член 65 и член 84 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-3730/9 од 19-12-2008 година против брокерската куќа Битола брокер АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола (Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и жиро сметка 50000000262315 депонент банка Стопанска банка АД Битола сторила прекршок со несторување, при што до Комисијата за хартии од вредност не доставила месечен извештај за работењето на брокерската куќа за месец февруари 2008 година согласно член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност.

2. Непостапувањето по член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност претставува прекршок согласно член 238 став 1 точка 25 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 25 и став 2 од Законот за хартии од вредност и се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Барањето за поведување на прекршочна постапка против лицето Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола се отфрла.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2754/2 Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**2722.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 99 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-1478/8 од 20-08-2008 година против брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје и Драги Тасевски, одговорно лице-директор на брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје, со седиште: ул. „Водњанска“ број 1, Скопје, ЕМБС: 05223202, Единствен даночен број: 4030998342466 и жиро сметка 210052232020269 депонент банка НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Драги Тасевски, одговорно лице-директор на брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје, сториле прекршок со несторување, при тоа не ја одржувале висината и структурата на основната главнина на брокерската куќа согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2) и став 2 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје и лицето Драги Тасевски, одговорно лице-директор на брокерската куќа НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2772/2 Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година Претседател,  
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**2723.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 99 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-1274/9 од 13-10-2008 година против брокерската куќа Иново брокер АД Скопје и Велимир Шиповиќ, одговорно лице-директор на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година го донесе, следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека Иново брокер АД Скопје (Целосен назив), Седиште: ул. „Теодосиј Гологанов“ број 60/1 кат 2, Скопје, ЕМБС 06072747 и Единствен даночен број 4030005578800 и жиро сметка 300000000-073823 депонент банка Централна кооперативна банка АД Скопје и Велимир Шиповиќ, одговорно лице-директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, сториле прекршок со несторување, при тоа не ја одржувале висината и структурата на основната главнина на брокерската куќа согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

2. Непостапувањето согласно член 99 од Законот за хартии од вредност и Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност претставува прекршок од член 238 став 1 точка 2) и став 2 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа Иново брокер АД Скопје и лицето Велимир Шиповиќ, одговорно лице-директор на брокерската куќа Иново брокер АД Скопје за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 2) и став 2 од Законот за хартии од вредност им се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2773/2                      Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година                      Претседател,  
Скопје                                      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**2724.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 53 став 2, член 59, член 65 и член 84 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-3730/9 од 19-12-2008 година против брокерската куќа Битола брокер АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година го донесе, следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола (Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и жиро-сметка 500000000262315 депонент банка Стопанска банка АД Битола сториле прекршок со несторување, при што до Комисијата за хартии од вредност не доставила месечен извештај за работењето на брокерската куќа за месец февруари 2008 година согласно член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност.

2. Непостапувањето по член 131 став 1 од Законот за хартии од вредност претставува прекршок согласно член 238 став 1 точка 25 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 25 и став 2 од Законот за хартии од вредност и се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА.

4. Барањето за поведување на прекршочна постапка против лицето Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола се отфрла.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2775/2                      Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година                      Претседател,  
Скопје                                      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**2725.**

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), член 13, член 53 став 2 и член 59 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 123 став 2 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за поведување прекршочна постапка број 08-3730/11 од 19-12-2008 година против брокерската куќа Битола брокер АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола, на седницата одржана на ден 19.10.2009 година го донесе, следното

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ УТВРДУВА дека Битола брокер АД Битола (Целосен назив), Седиште: ул. „Васко Карангелевски“ бб, Реонски Пазар кат 1 локал 29, Битола, ЕМБС 05494745 и Единствен даночен број 4002001145611 и жиро сметка 500000000262315 депонент банка Стопанска банка АД Битола и Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола сториле прекршок со несторување, при тоа не извршиле уплата на паричните средства од продажбата на 421 обична акција на издавачот ИЦН Фарм АД Скопје во рок од еден работен ден по приемот на паричните средства од продажбата на сметката на клиент, што претставува непочитување на член 123 став 2 од Законот за хартии од вредност.

2. Непостапувањето по член 123 став 2 од Законот за хартии од вредност претставува прекршок согласно член 238 став 1 точка 17 и став 2 од Законот за хартии од вредност.

3. На брокерската куќа Битола брокер АД Битола за сторениот прекршок од член 238 став 1 точка 17 од Законот за хартии од вредност и се изрекува глоба во висина од 4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

4. На Катерина Трајковска, одговорно лице-директор на брокерската куќа Битола брокер АД Битола за сторениот прекршок од член 238 став 2 од Законот за хартии од вредност и се изрекува глоба во висина од 1.000 Евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесувањето на решението.

5. Брокерската куќа Битола брокер АД Битола и Катерина Трајковска се должни да ја платат глобата од точка 3 и точка 4 на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на уплатна сметка 840-5306 -глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност со приходна шифра 722133.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2776/2 Комисија за хартии од вредност  
19 октомври 2009 година Претседател,  
Скопје **Марина Накева-Кавракова**, с.р.

#### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 2726.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.10.2009 година, донесе

#### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

##### Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009 и 116/2009), во членот 53 став 1, зборот „регион“ се заменува со зборовите: „на подрачјето на Република Македонија.“

##### Член 2

Во членот 95, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Ако здравствената установа во која се врши хемодјализа не располага со возило за организиран превоз на осигурените лица, превозот го организира со правно лице овластено за вршење на јавен превоз.“

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Доколку не е организиран превоз согласно став 2 и 3 на овој член, на осигуреното лице му се признаваат трошоци за превоз според цената за превоз со средства на јавен патен, односно железнички сообраќај.“

##### Член 3

Образецот на барање Бр. - 5 (надомест на лекови), кој е составен дел на овој правилник се менува и гласи:

##### Образец на барање Бр. - 5 (надомест на лекови)

ДО ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА  
ПОДРАЧНА СЛУЖБА \_\_\_\_\_

##### БАРАЊЕ

Од осигуреникот \_\_\_\_\_ (за дете, сопруг, сопруга  
\_\_\_\_\_)  
од населено место \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

Број на здравствена легитимација \_\_\_\_\_

Матичен број на осигуреникот \_\_\_\_\_  
Матичен број на осигуреното лице \_\_\_\_\_

На работа во (осигурен преку): \_\_\_\_\_

Број на трансакциона сметка \_\_\_\_\_

Барам ФЗОМ – Подрачна служба \_\_\_\_\_, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести трошоците направени за купени лекови од Листата на лекови.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

##### 1. За лекови на рецепт во примарната здравствена заштита

- Рецепт за пропишан лек од избран лекар;
- Извештај од лекар специјалист односно субспецијалист или отпусно писмо со назначена терапија, ако лекот се пропишува по предлог на лекар специјалист односно субспецијалист;
- Потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна форма;
- Три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки;
- Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
- Здравствена легитимација на увид.

##### 2. За лекови од болничката листа

- Извештај или отпусно писмо со назначена терапија (согласно режимот на препишување означен во Листата на лекови потребна е препорака од болнички или клинички конзилиум)

- Потврда од соодветна здравствена установа за апликација на лекоот, согласно Листата на лекови, ако се работи за лек во ампуларна форма

- Конзилијарно мислење, доколку е потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови.

- Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот

- Здравствена легитимација на увид

Подносител на барањето  
\_\_\_\_\_

#### Член 4

Образецот на барање Бр. - 6 (надомест на вградени материјали), кој е составен дел на овој правилник, се менува и гласи:

#### Образец на барање Бр.- 6 (надомест на вградени стандардни материјали)

ДО ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА  
ПОДРАЧНА СЛУЖБА \_\_\_\_\_

#### БАРАЊЕ

Од осигуреникот \_\_\_\_\_ (за дете,  
сопруг, сопруга \_\_\_\_\_ лично за себе од  
населено место \_\_\_\_\_ Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_.

Број на здравствена легитимација \_\_\_\_\_  
Матичен број на осигуреникот \_\_\_\_\_  
Матичен број на осигуреното лице \_\_\_\_\_  
На работа во ( осигурен преку): \_\_\_\_\_  
Број на трансакциона сметка \_\_\_\_\_

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба \_\_\_\_\_, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести трошоците направени за купени стандардни материјали за болничко лекување.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

- отпусно писмо (копија);

- сметкопотврда (фактура) за набавениот материјал со фискална сметка во оригинал;

- здравствена легитимација на увид.

Подносител на барањето  
\_\_\_\_\_

#### Член 5

Во Образецот на барањето Бр. -1 (спец. мед. рехабилитација), Образецот на барањето Бр. -2 (надоместок на плата –болест/повреда/нега), Образецот на барањето Бр. -3 (надоместок на плата –бременост и раѓање), Образецот на барањето Бр.-4 (патни трошоци) и Образецот на барањето Бр.-7 (ослободување од партиципација) се бришат зборовите: „потврдата за платен придонес за задолжително здравствено осигурување“.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-20968/4  
27 октомври 2009 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Беким Сали, с.р.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2727.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Министерството за труд и социјална политика

#### О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2009 година, во однос на месец септември 2009 година, е пониска за 0,4%.

2. Исплатата на платите за месец октомври 2009 година, во однос на месец септември 2009 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
Цељаљ Бајрами, с.р.



www.slvvesnik.com.mk  
contact@slvvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009139